

ПРОСПЕКТ

МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ И ШПЕДИЦИЈА ЖАС АД - СКОПЈЕ

тел. 389 2 3170-075; факс 389 2 3170-060; e-mail: zastransport@yahoo.com

**Задолжителна котација на акциите на ЖАС АД - СКОПЈЕ на Официјалниот
Пазар на Македонска Берза на хартии од вредност АД Скопје**

Покровител на котацијата



ПЕОН БРОКЕР АД СКОПЈЕ
Ул. Коле Неделковски бр. 50, лок.2 Скопје

Скопје, 29 Април 2013 година

СОДРЖИНА

1. Основни податоци

- Изјава на органот на управување на издавачот;
- Назив и адреси на банките на издавачот, покровителот на котацијата, правните советници и останатите советници;
- Називи и адреси на друштвата за ревизија кои извршиле ревизија на годишните сметки на издавачот за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни сегменти;
- Било какви квалификации на ревидираните годишни финансиски извештаи, одбивање на ревизорот да даде мислење на извештаите, или давање на негативно мислење на извештаите, доколку ги има;
- Мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот, доколку истото е изготвено;
- Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност.

2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

- Назив и седиште на издавачот;
- Тековна состојба од Трговскиот регистар не постара од три дена;
- Износот на вкупниот капитал, поодделните родови на акции со нивните главни карактеристики, бројот и вкупната номинална вредност на секој род;
- Одредбите од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции;
- Промените во структурата на капиталот за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал;
- Износот на сите должнички конвертибилни хартии од вредност, со опис за правилата и процедурите на конверзија;
- Имињата односно називите на акционерите кои поседуваат над 5% од акциите со право на глас;
- Доколку издавачот поседува мнозинско учество во одредени друштва, краток опис на меѓусебната поврзаност, како и родот и бројот на акциите во сопственост на издавачот;
- Ревидирани финансиски извештаи на издавачот и/или консолидирани ревидирани финансиски извештаи на издавачот и неговите зависни друштва, за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти;
- Податоци и информации доколку издавачот е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби, или понуди за преземање други друштва.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

- Опис на основните дејности на издавачот, наведувајќи ги главните производи и услуги;
- Информација за значајни нови производи;
- Приказ на приходите од продажба за период определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти;
- Краток приказ на степенот на зависност (доколку постои) од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки, доколку истите се од голема важност за работењето на издавачот;
- Информации за сите судски или арбитражни постапки, кои се во тек или ќе настанат и кои можат да имаат значително влијание на финансиската состојба на издавачот;
- Бројот на вработени и квалификационата структура во изминатите три години;
- Опис и вредност на значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва, за периодот определен во условите за котација на посебните пазарни подсегменти;
- Место и позиција на издавачот во гранката (описно).

4. Финансиски подтоци

- Информација за следните финансиски податоци за последните три години;
 - а) вкупни средства,
 - б) вкупни обврски,
 - в) добивка пред оданочување/загуба,
 - г) нето добивка по акција,
 - д) коефициент цена/добовка,
 - ѓ) коефициент цена/книговодствена вредност на акција,
 - е) износ на исплатена дивиденда по акција,
 - ж) дивиденден принос.
- Податок дали издавачот има мнозински учество во други трговските друштва, а кои може да имаат влијание на проценката на имотот и обврските на издавачот, финансиската состојба или добивката и загубата:

5. Податоци за акциите за кои се бара котација

- Опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност;
- Опис на правата кои им припаѓаат на акциите, а особено: правото на глас, правото на учество во добивката, како и правата во случај на стечај односно ликвидација на издавачот;
- Наведување на одредбите од Статутот на друштвото кои се однесуваат на: Собранието на акционери, соопштенија за акционерите, право на глас, дивиденда, ликвидација на друштвото, откуп на сопствени акции;
- Статистички подтоци за тргувањето со акциите на друштвото за период од три години.

6. Податоци за органите на управување на издавачот

- Податоци за органите на управување на издавачот
- Податок за природата на било каква поврзаност помеѓу лицата од органи на управување
- Детални податоци за членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;
- Податоци за релевантното менаџерско и експертско работно искуство на горенаведените лица;
- Имињата на друштвата во кои горенаведените лица се членови на одборот на директори односно и надзорниот одбор или се содружници односно акционери во било ко време во последните пет години, наведувајќи дали лицето сеуште е или не е веќе член или содружник односно акционер;
- Податок дали горенаведените лица биле членови на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на правно лице против кое е поведена стечајна постапка, предстечајна или ликвидациона постапка во последните пет години;
- Податокот дали на некое од горенаведените лица му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години
- Податок дали горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура на издавачот, со податок за износот на тоа учество.
- Податоци дали има судир на интереси помеѓу членовите на одборот на директори односно на управниот и надзорниот одбор на издавачот и тоа:
- Податок за потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности. Во случај доколку не постои судир на интереси, да се даде изјава дека не постои;
- Податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот;
- Детални податоци за постоењето на било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.

7. Развојни перспективи

- Информација за развојните перспективи во деловното работење, особено во производството, продажбата и трошоците за период од 3 години

ИЗЈАВА

Претседателот на Одбор на директори ја прифаќа одговорноста за содржината на овој Проспект:

„Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, под целосна морална, материјална и кривична одговорност, изјавуваме дека сите податоци од овој Проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, првата содржани во хартиите од вредност и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целостоста и вистинитоста на овој Проспект,,.

Проспектот е изготвен согласно Правилата за котација на хартии од вредност на Македонската Берза АД Скопје, член 80 и 80-а од Законот за хартии од вредност и член 41 од Статутот на Македонска Берза.

Ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2010 година е Друштвото за ревизија ДИМИТРОВ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, а на годишната сметка за 2011 година е Друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје.

Покровител на котацијата на Друштвото е брокерската куќа ПЕОН БРОКЕР АД СКОПЈЕ.

Проспектот не претставува ни понуда за продажба, ниту повик за купување на акциите на ЖАС АД - СКОПЈЕ.

Проспектот не смее да се смета за препораката за купување на акции на ЖАС АД - СКОПЈЕ, а секој потенцијален инвеститор се упатува на сопствена проценка на финансиската состојба и работењето на ЖАС АД - СКОПЈЕ.

Изјавил,

Никола Догазански
Претседател на Одбор на Директори
на ЖАС АД - Скопје

1. Основни податоци

- Банка на издавачот: ЖАС АД – Скопје има жиро сметка со број 300000000448273 во Комерцијална банка, ул., Орце Николов“ бр.3, 1000 Скопје.
- Покровител на задолжителната котација е Брокерската кука ПЕОН БРОКЕР АД Скопје, ул. Коле Неделковски бр. 50 лок. 2, 1000 Скопје.
- Ревизор на годишната сметка на Друштвото за 2010 година е Друштвото за ревизија ДИМИТРОВ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје, П.фах 896, Скопје, а на годишната сметка за 2011 година е Друштвото за ревизија БДО ДОО Скопје, ул. 11 Октомври 86/1/1, Скопје.
- Во Мислењето на ревизорот за 2010 и 2011 година постои основа за квалификувано мислење на Ревидираните финансиски извештаи.

Основа за квалификувано мислење за 2010 година

Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за износ од 2.952 илјади денари од кои 2.603 се однесуваат на спорни и сомнителни побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени.

Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со што залихите се натценети во износ од 2.997 илјади денари.

Обрнување на внимание за 2010 година

Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на следново:

а) Како што е наведено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2010 година, вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 30.014 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет.

б) Како што е наведено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2010 година, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.211 илјади денари, плус камати пресметани почнувајќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од споровите Друштвото извршило резервирање на износ од 19.091 илјади денари (белешка 23), додека за остатокот во износ од 18.120 илјади денари и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање и истите се обелоденети како неизвесни обврски (белешка 25).

Основа за квалификувано мислење за 2011 година

Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за износ од 2.967 илјади денари од кои 2.617 се однесуваат на спорни и сомнителни побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени.

Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со што залихите се натценети во износ од 3.013 илјади денари.

Обрнување на внимание за 2011 година

Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на следново:

а) Како што е наведено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2011 година, вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 36.739 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет.

б) Како што е наведено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2011 година, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.367 илјади денари, плус камати пресметани почнувајќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од спорите Друштвото извршило резервирање на износ од 18.940 илјади (белешка 24), додека за остатокот во износ од 18.427 илјади денари и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање и истите се обелоденети како неизвесни обврски (белешка 25).

- Не постои мислење од надворешен експерт за делови од Проспектот.
- Проспектот за котација на акциите на ЖАС АД – Скопје се однесува на следните родови на акции:
 - 85965 обични акции со право на глас;
 - 7644 приоритетни партиципативни акции, во сопственост на Фондот за Пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија, кои со продажба се трансформираат во обични акции.Номиналната вредност на акциите изнесува 37,48 EUR

2. Податоци за издавачот и капиталот на издавачот

- Издавач на акциите е ЖАС АД – Скопје.
Седиштето на Друштвото е на Ул. Индустриска бр. 66 – Гази Баба, Скопје.
- Меѓународен транспорт и шпедиција ЖАС АД – Скопје настана со Одлука за поделба на Акционерското друштво за меѓународен транспорт и шпедиција „ЖАС,, Скопје на две друштва, кое е регистрирано во Основниот суд 1 во Скопје Срег.бр.2433/96.
- Според Тековната состојба Друштвото ЖАС АД – Скопје е запишано во Трговскиот регистар на Република Македонија со единствен матичен број 5196043.
- Вкупниот капитал на Друштвото ЖАС АД – Скопје изнесува 3.508.465,32 EUR.

Основниот капитал се состои од 93609 акции од кои:

- 54577 обични акции поседуваат правни лица како акционери, односно 63,49 % од основниот капитал;
- 31388 обични акции поседуваат физички лица како акционери, односно 36,51 % од основниот капитал;
- 7644 приоритетни партиципативни акции поседува Фондот за ПИОМ.
Номиналната вредност на една акција е 37,48 EUR.

- Не постојат одредби од статутот кои ги регулираат промените во капиталот на издавачот и правата кои произлегуваат од различните родови на акции.
- Во периодот определен во условите за котација на посебни пазарни подсегменти, нема промени во структурата на капиталот на Друштвото ЖАС АД – Скопје, во смисла на износите на емитираниот капитал и бројот и родовите на акции кои го сочинуваат вкупниот капитал.
- Друштвото ЖАС АД – Скопје нема издадено должнички конвертибилни хартии од вредност.
- **Акционери кои поседуваат над 5% од било која класа на хартии од вредност**
 - ЖАС ГРУПАЦИЈА ДОО СКОПЈЕ со 34.044 обични акции или 39,60% сопственост од вкупниот број акции со право на глас
 - МАШИНОТРЕЈД ДООЕЛ СКОПЈЕ со 13.749 обични акции или 15,99% сопственост од вкупниот број акции со право на глас
 - ВАМАКО ДОО СКОПЈЕ со 4.425 обични акции или 5,15% сопственост од вкупниот број акции со право на глас
 - ФОНД за ПИОМ со 7.644 приоритетни партиципативни акции или 100% сопственост

- Учество на акционери во вкупниот акционерски капитал на ЖАС АД – Скопје:

НАЗИВ НА АКЦИОНЕРОТ	ОБИЧНИ АКЦИИ	%
Менаџерски тим	158	0,18
Останати физички лица	31.230	36,33
Останати правни лица	54.577	63,49
ВКУПНО	85965	100

НАЗИВ НА АКЦИОНЕРОТ	ПРИОРИТЕТНИ АКЦИИ	%
ФОНД ЗА ПИОМ	7644	100

- Друштвото ЖАС АД – Скопје не поседува мнозинско учество во други друштва.
- Во прилог на Проспектот за котација на акциите на Друштвото ЖАС АД – Скопје се дадени ревидирани финансиски извештаи за 2010 и 2011 година.
- Друштвото ЖАС АД – Скопје не е во постапка на издавање на акции заради спојувања, поделби или понуди за преземање други друштва.

3. Податоци за деловни активности на издавачот

- Основна дејност на Друштвото ЖАС АД – Скопје е 49.41 – Товарен патен транспорт, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и издавање на деловен простор.
- Нема информација за нови значајни производи
- Приходи од продажба на Друштвото ЖАС АД – Скопје за периодот определен со котација изнесува:
 - Остварени приходи во текот на 2010 година - 17.053.000 денари
 - Остварени приходи во текот на 2011 година - 8.623.000 денари
- Не постои зависност од патенти, лиценци, индустриски, комерцијални или финансиски договори или нови производни постапки
- Во тек се неколку правни спорови во фаза на извршување каде Друштвото ЖАС АД – Скопје се јавува како тужител.
Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови во улога на тужена страна, по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна компанија.

- Во ЖАС АД Скопје моментално се 15 редовно вработени чија квалификациона структура е како што следува:
 - ВСС 1
 - CCC 4
 - KB 10
- Ваквата структура на вработените не е статична туку напротив, постојано се менува во насока на постојно зголемување на вработените со подобра квалификација и поголема оспособеност во склад со зголемените потреби од ваков кадар.
- Вработените своите права и обврски ги остваруваат во рамките на Колективниот договор.
- Во периодот определен во условите за котација на посебни пазарни подсегменти, нема значителни инвестиции во основни средства и вложувања во хартии од вредност на други трговски друштва.
- Друштвото ЖАС АД – Скопје зазема значајно учество во Товарниот патен транспорт во Република Македонија.

4. Финансиски податоци

- Информација за последните три години (податоци од ревидирани финансиски извештаи)

	2009	2010	2011
Вкупни средства	69.120.000	51.272.000	44.317.000
Вкупни обврски	91.847.000	81.286.000	81.056.000
Загуба пред оданочување	26.141.000	7.011.000	6.563.000
Нето добивка по акција	-	-	-
Коефициент цена/ добивка	-	-	-
Коефициент цена/книговодствена вредност	-0,36	-0,36	-0,36
Дивиденда нема исплаќано	-	-	-
Дивиденден принос	-	-	-

- Издавачот нема мнозинско учество во други друштва кои можат да влијаат на проценката на имотот и обврските на издавачот.

5. Податоци за акциите за кои се бара котација

- Барањето за котација на акциите на ЖАС АД - СКОПЈЕ се однесува на следните родови на акции:
 - 85965 обични акции со право на глас.
 - 7644 приоритетни партиципативни акции, во сопственост на Фондот за ПИОМ, кои со продажба се трансформираат во обични акции.Номиналната вредност на акциите изнесува 37,48 EUR

- ЖАС АД - СКОПЈЕ е правно лице со седиште во Скопје, чии права, обврски и одговорности се утврдени со Закон и Статут на друштвото. Односите во Друштвото се уредуваат со Статут, правилници и одлуки со кои се уредуваат општи прашања. Основен акт на друштвото е Статутот донесен на ден 22.06.2006 година на седницата на Собранието на акционерите.
- Акционерите своите права во друштвото ги остваруваат во Собранието. Секој акционер запишан во Акционерската книга има право да учествува во работата на Собранието и има право на глас, а членовите на Одборот на директори ако не се акционери учествуваат во работата на Собранието без право на глас.
- Права на акционери според Статутот на Друштвото:

Сопствениците на обичните акции со сразмерно на бројот на стекнатите акции ги имаат следните права:

- Право на глас во Собрание на акционерското друштво
- Право на исплата на дел од добивката
- Право на исплата на дел од остаток од ликвидациона, односно стечајната маса на акционерското друштво.
- Право на управување со Друштвото е засновано на принципот една акција – еден глас

Фондот на пензиско и инаlidско осигурување на Македонија е сопственик на 7644 приоритетни кумулативни акции, со соодветните права, кои преку продажба се претвораат во обични акции.

Собрание на Друштвото одлучува само во случаите изрично утврдени со Закон и со овој Статут, а особено за:

1. Измени и дополнувања на Статутот на Друштвото;
2. Зголемување и намалување на основната главнина на Друштвото;
3. Промената на правата врзани за одделни видови и родови акции;
4. Именување и разрешување на Одбор на членови на Одбор на директори;
5. Усвојување на годишните сметки и одлучувањето на годишната добивка;
6. Именувањето на ревизори на годишните сметки како и контролори на управување на Друштвото;
7. Преобразба на Друштво во друго друштво и престанок;
8. Издавање на обврзници;
9. Статусни промени на друштвото.

Сите соопштенија врзани за основниот капитал, акциите и Статутот на Друштвото се објавуваат во дневниот печат во Република Македонија. Податоците за акционерите и нивните акции се пренесени во Централниот депозитар за хартии од вредност.

- Пред чиотот на котација на официјалниот пазар со обичните акции на Друштвото се тргуваше на Редовниот пазар, Сегмент-Пазар на АД со посебни обврски за известување на Македонската Берза под шифрата ZAS. Последната трансакција е склучена на ден 17.05.2011 година по цена од 310 денари.

6. Податоци за органите на управување на издавачот

- Управувањето во ЖАС АД Скопје е организирано врз основа на едностепениот систем на управување – Одбор на директори. Со донесување на Статутот на 22.06.2006 година, управувањето во друштвото се остварува преку Собранието на акционерите и Одборот на директорите. Членовите на Одборот на директори ги избира Собранието со мнозинство на гласови од вкупниот број на гласови во Собранието.

▪ Одбор на Директори

Одборот на директори на Друштвото брои 5 (пет) членови. Одборот на директори има еден извршен член кој го носи називот - Генерален директор и 4 неизвршни членови. Еден од неизвршните членови се избира за независен член. Собранието ги избира и разрешува членовите на директори со мнозинство на гласови од вкупниот број на гласови во Собранието. Извршниот член на одбор на директори го избираат и разрешуваат и неизвршните членови со мнозинство на гласови. Еден од членовите на Одбор на директори избран за извршен член може да го носи називот генерален директор. Мандат на членовите на Одбор на директори е 4 (четири) години и членовите на Одбор на директори можат да бидат избрани неограничен број пати. Одборот на директори има најшироки овластувања во сите случаи во име на Трговското друштво во согласност со Законот, Статутот и дадените овластувања од Собранието.

Актуелни членови на Одбор на директори се:

1. Никола Догазански – Претседател и Неизвршен член на Одбор на директори, економист
Назначен од 01.08.2009 година
Роден на 18.04.1944 година во с. Владимирово
Адреса: ул.„Јуриј Гагарин“ бр. 21/2-12, Скопје
2. Лилјана Поповска - Извршен член на Одбор на директори, економист
Назначен од 01.08.2009 година
Родена на 06.07.1957 година во Скопје
Адреса: ул.„Лука Геров“ бр. 57, Скопје
3. Гордана Ристиќ – Независен член на Одбор на директори, економист
Назначен од 01.08.2009 година
Родена на 29.01.1958 година во Крива Паланка
Адреса: ул.„Перо Наков“ бр. 27-А, Скопје
4. Милан Стеваноски – Неизвршен член на Одбор на директори, машинобравар
Назначен од 01.08.2009 година
Роден на 25.09.1959 година во Прилеп
Адреса: ул.„Ефтим Спространов“ бр.3, Скопје
5. Љубен Јарчевски – Неизвршен член на Одбор на директори, дипл. правник
Назначен од 01.08.2009 година
Роден на 23.07.1948 година во Скопје
Адреса: ул.„50 Дивизија“ бр. 12, Скопје

Примања

Со Актот за именување на членовите на Одборот на директори се определува начинот, основите и износите на награда за извршниот и неизвршните членови.

- Нема родбински врски помеѓу членовите на Одборот на директори.
- Во последните пет години, горенаведените лица кои се членови на Одборот на директори не биле и не се членови на одбори на правно лице против кое е поведена стечајна, предстечајна или ликвидациона постапка.
- На лицата кои се членови на Одборот на директори не им е изрекувана мерка на безбедност забрана за вршење на професија, дејност или должност од определено занимање кое делумно или во целост е опфатено во предметот на работењето на издавачот во последните пет години.

- Горенаведените лица имаат сопствено учество во основната главнина на издавачот и во гласачката структура:
 - Претседателот на Одборот на Директори, Никола Догазански поседува 139 обични акции или 0,16% од вкупниот број на акции на Друштвото.
 - Извршниот член на Одборот на директори, Лилјана Попова поседува 7 обични акции или 0,008% од вкупниот број на акции на Друштвото.
 - Независниот член на Одборот на директори, Гордана Ристиќ поседува 5 обични акции или 0,006% од вкупниот број на акции на Друштвото.
 - Неизвршниот член на Одборот на директори, Милан Стевановски поседува 7 обични акции или 0,008% од вкупниот број на акции на Друштвото.
 - Неизвршниот член на Одборот на директори, Љубен Јарчевски не поседува акции.
- Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу членовите на Одборот на директори.
- Не постои потенцијален судир на интереси помеѓу одговорностите кои овие лица ги имаат кај издавачот и нивните приватни интереси или други одговорности.
- Не постои податок за постоењето на договор или соработка помеѓу овие лица и големите акционери, клиентите, добавувачите други лица врз основа на што било кое од овие лица било избрано за член на одборот на директори односно упраниот и надзорниот одбор на издавачот.
- Не постои било какво ограничување на располагањето со акциите кои членовите на одборот на директори односно управниот и надзорниот одбор на издавачот ги поседуваат кај издавачот, во определен временски период, за што овие лица се согласиле.

7. Развојни перспективи

Главна цел на ЖАС АД - Скопје е зголемување на обемот на работата во полето на товарниот патен транспорт како и пронаоѓање на странски партнери за реализација на увозно-извозни зделки. Ангажманот на Друштвото во иднина ќе биде насочен кон обновување на возниот парк и кон склучување на договори со стратешки партнери.

МТШ ЖАС АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2012 во согласност
со Меѓународните стандарди за финансиско
известување и**

Извештај на независниот ревизор

Април 2013, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за промени во капиталот	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 -27

До акционерите на
Акционерското друштво
МТШ "ЖАС" АД
Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МТШ "ЖАС" АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2012 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на акционерското друштво
МТШ "ЖАС" АД Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР (Продолжува)

Основа за квалификувано мислење

Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за износ од 2.980 илјади денари од кои 2.631 се однесуваат на спорни и сомнителни побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени.

Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со што залихите се натценети во износ од 3.098 илјади денари.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, освен за ефектот на финансиските информации наведени во претходните два параграфи, финансиските извештаи на МТШ "ЖАС" АД Скопје ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2012 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, објавени и прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година.


Ние не сме во можност да известиме за тоа дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2012 година, бидејќи датумот на комплетирање на ревизијата му претходеше на датумот на изготвувањето и презентацијата на годишниот извештај од страна на Друштвото.

Обрнување на внимание


Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на следново:

- а) Како што е неведено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2012 година, вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 51.193 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет.
- б) Како што е неведено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2012 година, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови во улога на тужена страна за вкупен износ на главен долг 65.236 илјади денари плус камати и судски трошоци на износ од 21.383 илјади денари. За дел од споровите Друштвото извршило резервирање на износ од 18.940 илјади денари (белешка 24), додека за остатокот на износ од 43.853 илјади денари Друштвото нема направено резервирање и истите се обелоденети како неизвесни обврски.

Скопје, 6 април 2013 година



Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор



Драган Димитров
Управител

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2012
Во илјади денари

	Беле шка	2012	2011
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	9.150	8.623
Други оперативни приходи	5	3.547	6.081
Вкупно оперативни приходи		12.697	14.704
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	(7.943)	(8.378)
Плати, надомес. и др. лични примања	7	(4.244)	(5.309)
Амортизација	8	(2.466)	(2.581)
Останати оперативни трошоци	9	(3.053)	(3.920)
Вкупно оперативни трошоци		(17.706)	(20.188)
ОПЕРАТИВНА ЗАГУБА		(5.009)	(5.484)
ДРУГИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ			
Останати приходи	10	1.539	289
Останати расходи	11	(70)	(1.451)
Нето други приходи /(расходи)		1.469	(1.162)
ПРИХОД/РАСХОД ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Нето приходи/(расходи) од камати	12	(9.919)	83
Нето приходи/(расходи) од курсни разл.	13	(1)	-
Нето расходи од финансирање		(9.920)	83
ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(13.460)	(6.563)
Данок од добивка	14	(994)	(162)
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(14.454)	(6.725)
ВКУПНА СЕОФАТНА ДОБИВАКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(14.454)	(6.725)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото и се потпишани во негово име од страна на:

Лилјана Попоска
Генерален Директор




Никола Догазански
Претседател на Одбор на Директори

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА
За годината која завршува на 31 Декември 2012
Во илјади денари


	Белешка	31 декември 2012	31 декември 2011
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	15	32.740	35.176
Долгорочни вложувања	16	931	933
		33.671	36.109
Тековни средства			
Залихи	17	3.715	3.667
Побарувања од купувачи	18	4.321	4.385
Останати тековни средства и АВР	19	99	75
Пари и парични еквиваленти	20	31	81
		8.166	8.208
ВКУПНИ СРЕДСТВА		41.837	44.317
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал		213.857	213.857
Акумулирана загуба		(265.050)	(250.596)
	21	(51.193)	(36.739)
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	22	3.861	2.994
Краткорочни финансиски обврски	23	66.951	57.088
Останати тековни обврски и ПВР	24	22.218	20.974
		93.030	81.056
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		41.837	44.317

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото и се потпишани во негово име од страна на:


 Лилјана Попоска
 Генерален Директор




 Никола Догазански
 Претседател на Одбор на Директори

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
 За годината која завршува на 31 декември 2012
 Во илјади денари

	Акционерски капитал	Акумулирана загуба	Вкупно
Состојба на			
1 Јануари 2011	213.857	(243.871)	(30.014)
Вкупна сеопфатна добивка	-	(6.725)	(6.725)
Состојба на 31.12.2011	213.857	(250.596)	(36.739)
Вкупна сеопфатна добивка	-	(14.454)	(14.454)
Состојба на 31.12.2012	213.857	(265.050)	(51.193)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

	2012	2011
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка (загуба) пред оданочување	(13.460)	(6.563)
Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:		
Амортизација	2.466	2.581
Расходи од отпис на побарувања	2	1.447
Приходи од отпис на обврски	(7)	(171)
Капитална добивка од продажба на основни средства	(880)	-
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	<u>(11.879)</u>	<u>(2.706)</u>
Промени во оперативните средства и обврски:		
Зголемување/(намалување) на тековните средства:		
Побарувања од купувачи	67	2.246
Останати побарувања	(30)	473
Залихи	(48)	(2)
Зголемување/(намалување) на тековните обврски:		
Обврски кон добавувачи	874	758
Други краткорочни обврски	1.244	(651)
Парични средства генерирани од работењето	<u>(9.772)</u>	<u>118</u>
Платен данок од добивка	<u>(994)</u>	<u>(135)</u>
Нето паричен тек од оперативни активности	<u>(10.766)</u>	<u>(17)</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Набавка на недвижности, постројки и опрема	(30)	-
Продажба на недвижности, постројки и опрема	880	-
Долгорочни вложувања	3	64
Нето паричен тек од инвестициони активности	<u>853</u>	<u>64</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	9.863	(194)
Нето паричен тек од финансиски активности	<u>9.863</u>	<u>(194)</u>
Нето зголемување/(намалување) на паричните средства	(50)	(147)
Пари и парични средства на почетокот на годината	81	228
Пари и парични средства, крај на годината	<u>31</u>	<u>81</u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

МТШ “ЖАС” АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва во Основниот Суд 1 во Скопје Срег.бр.2433/96..

Основна дејност на Друштвото претставува транспорт и шпедиција, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и издавање на деловен простор.

Седиштето на Друштвото се наоѓа на ул. Индустриска бб Скопје.

Просечен број на вработени во МТШ “ЖАС” АД - Скопје во 2012 година изнесува 17 вработени лица (2011 година - 22 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2011 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се обелоденети во белешка 2.3.

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени

Примената на следниве нови и изменети стандарди и толкувањата на КТМСФИ на постоечките стандарди задолжителни за првична примена за финансиската година започнувајќи на 1 јануари 2012 година, не резултираа во значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат влијание на придружните финансиски извештаи на Друштвото:

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени

- Измени кон МСФИ 7 “ Унапредување на обелоденувањата во врска со финансиските инструменти” (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009);
- КТМФИ 18 “Пренос на средства од страна на купувачите (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на или по 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 9 “Повторна процена на вградени деривативи и МСС 39“ Финансиски инструменти: Признавање и мерење (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени кон КТМФИ 16 “ Хеџинг на нето вложување во странски операции“ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2009);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во април 2009 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2010);
- Измени кон МСС 32 “ Финансиски инструменти: Презентација“ - Класификација на издадени права (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 февруари 2010 или по тој датум);
- Измена кон МСФИ 1 “ Првична примена на Меѓународните стандарди за финансиско известување“(стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2010 година);
- КТМСФИ 19 “Плаќање на обврски со инструменти на капиталот“ (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Измени на различни стандарди и толкувања како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, објавени од страна ОМСС во мај 2010 година (датумите на примена варираат од стандард до стандард, но повеќето се применливи за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јули 2010);
- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти,, (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени кон КТМСФИ 14“ МСС 19 - Ограничување на средствата за дефинирани користи, минимални барања за финансисрање и нивна поврзаност“ - Претплати на минималните барања на фондот (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2011 или по тој датум);
- Измени кон МСФИ 1 “Привично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување“ - Висока хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за првичните усвојувачи на МСФИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување, кои не се официјално усвоени (продолжува)

- Измени кон МСФИ 7 “Финансиски инструменти: обелоденувања” - Трансфер на финансиски средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум) и
- Измени на МСС 12 “Даноци на добивка” - Одложен данок: поврат на основните средствата (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2012).

Овие измени резултираат примарно на отстранување на неконзистентности и терминологички или уреднички промени. Усвојувањето на овие измени не доведува до значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат материјален влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.

(б) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото

Следниве нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСФИ беа издадени, но не и валидни за примена за финансиската година која започнува од 1 јануари 2012 година. Истите не се порано прифатени и Друштвото е во процес на проценка на потенцијалното влијание, доколку постои, на финансиските извештаи. Друштвото има намера да ги прифати овие стандарди кога истите ќе станат валидни.

- Измени кон МСС 1 “Презентирање на финансиски извештаи” - Останата сеопфатна добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 19 “ Корист за вработените” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 27 “Поединечни финансиски извештаи” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 28 “Вложувања во придружени ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- Ревидиран МСС 32 “Финансиски инструменти: презентирање” (применлив за годишните периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014 година);
- Измени на МСФИ 1 “Првично усвојување на меѓународните стандарди за финансиско известување” - Државни кредити (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Измени на МСФИ 7 “Финансиски инструменти: Обелоденувања” - Порамнување на финансиски средства и финансиски обврски (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

(б) Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото

- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2015 или по тој датум);
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 11 “Заеднички договори” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 12 “Обелоденување на удели во други ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- МСФИ 13 “Мерење на фер вредност” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум);
- КТМФИ 20 “Трошоци за откривка во фазата на производство на површински рудници” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013);
- Измени на повеќе стандарди (МСФИ 1, МСС 1, МСС 16, МСС 32 и МСС 34) како резултат на проектот за годишно унапредување на стандардите, циклус 2009-2011, објавени од страна ОМСС во мај 2012 година, првенствено заради отстранување на неконзистентности и појаснување на текстот (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2013) и
- Измени на МСФИ 10, МСФИ 12 и МСС 27 “Инвестициски ентитети” (применлив за годишни периоди на известување кои започнуваат на или по 1 јануари 2014).

Менаџментот на Друштвото го проценува влијанието на овие нови стандарди, измени и толкувања кои стануваат валидни и смета дека нивната со нивната примена не се очекува да има материјално влијание на финансиските извештаи на Друштвото во периодот од нивната првична примена.

2.2. Претпоставка за континуитет

За годината која завршува на 31 декември 2012 година, Друштвото остварило нето загуба во износ од 14.454 илјади денари. Акумулираната загуба го надминува капиталот за 36.739 илјади денари, додека пак вкупните обврски ги надминуваат вкупните средства за 51.193 илјади денари (негативен капитал) на 31 декември 2012 година.

Раководството на Друштвото ги превзема сите неопходни мерки за да овозможи одржлив раст на работењето земајќи ги во предвид тековните услови. Затоа раководството верува дека примената на претпоставката за континуитет е разумна при подготвувањето на финансиските извештаи.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Приходите и трошоците поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба (Белешка 3.1.)

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2012 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.12. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува пропорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема се како што следува:

Недвижности	2,5% – 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.13. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Најголем дел од ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Друштвото применува метода на калкулативен отпис на ситен инвентар за одредени ставки како што се 30% отпис на гуми .

Залихите на трговски стоки во магацин се водат по набавна цена, ФИФО метода.

2.15. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(а) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот,

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи” (Белешка 10). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначаен ризик од промена во вредноста.

2.17. Надоместоци на вработени

(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.17. Надоместоци на вработени (Продолжува)

(б) Учество на раководството во добивката

Согласно на одлуката на менаџментот, Друштвото ја признава обврската и трошокот за учество на раководството во добивката. Обврската се измирува напоредно со измирување на обврската за дивиденди.

2.18. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2010: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се исплатува на домашно правно лице.

Одложен данок на добивка

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики.. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.20. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(a) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е значајно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи најголем дел од неговото работење се одвива на домашен пазар, при што побарувањата и обврски се искажани во домашна валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2012 и 2011 година се дадени во следниов преглед:

	2012	Во денари 2011
ЕУР	61,50	61,5050
УСД	46.6510	47,5346
ЦХФ	50,9106	50,5964

(b) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото има значајни каматоносни обврски врз основа на користени кредити на 31 декември 2012 поради што неговите расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки, меѓутоа каматниот ризик е ограничен затоа што каматната стапка за кредитот што го користи Друштвото е фиксна.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Со состојба на 31 декември 2012 година, вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 51.193 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет и зголемување на ликвидносниот ризик.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број на помали купувачи и фактот дека најголемиот купувач воедно е и поврзана странка.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментот не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од услуги во земјата	4.280	3.331
Приходи од услуги во странство	4.870	5.292
Вкупно	<u>9.150</u>	<u>8.623</u>

5. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од наемнини	3.547	3.614
Продажба на материјали	-	2.467
Вкупно	<u>3.547</u>	<u>6.081</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Материјали	294	352
Гориво и електрична енергија	5.196	4.630
Резервни делови	195	268
Отпис на ситен инвентар	30	380
Трошоци за одржување	1.873	2.284
Трошоци за транспорт	355	464
Вкупно	<u>7.943</u>	<u>8.378</u>

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Бруто плати	3.777	4.743
Останати лични примања	467	566
Вкупно	<u>4.244</u>	<u>5.309</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. АМОРТИЗАЦИЈА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Материјални средства	2.466	2.581
Вкупно	2.466	2.581

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Трошоци за реклами и репрезентација	86	137
Дневници и други патни трошоци	380	372
Индиректни даноци	308	16
Други услуги	2.073	3.004
Наемнини	34	105
Банкарски услуги	50	62
Премии за осигурување	122	224
Вкупно	3.053	3.920

10. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Приходи од надомест на штети	18	3
Капитална добивка	881	-
Отпис на обврски	7	171
Приходи од поранешни години	633	97
Наплатени отпишани побарувања	-	18
Вкупно	1.539	289

11. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Исправка на вредноста на побарувања	2	1.447
Резервирања и надомест на штети	11	-
Расходи од минати години	31	4
Останати расходи	26	-
Вкупно	70	1.451

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КАМАТИ

	2012	2011
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Камати од редовно работење	12	101
Вкупно	12	101
ТРОШОЦИ ОД КАМАТИ		
Камати од работење	(9.931)	(18)
Вкупно	(9.931)	(18)
Нето расходи од камати	9.919	83

13. НЕТО ПОЗИТИВНИ/НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

	2012	2011
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	-	-
Вкупно	-	-
НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Негативни курсни разлики	1	-
Вкупно	1	-
Нето позитивни/негативни курсни разлики	1	-

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2012	2011
Добивка(загуба) пред оданочување	(13.460)	(6.563)
Данок на добивка по пропишана стапка од 10%	(994)	(162)
Даночна основица - непризнати трошоци	(9.939)	(1.620)
Данок на добивка на непризнати трошоци	(994)	(162)
Користен даночен кредит	-	-
Данок на добивка	(994)	(162)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Град. објекти	Опрема	Алат, Транспо ртни средств а	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2011	102.345	2.660	71.141	176.146
Намалување (расход)	-	-	(22.848)	(22.848)
Намалување (продажба)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2011	102.345	2.660	48.293	153.298
Нови набавки	-	28	2	30
Намалување (продажба)	-	-	(13.365)	(13.365)
Состојба на 31.12.2012	102.345	2.688	34.930	139.963
Акумулирана амортизација на 01.01.2011	64.768	2.660	70.961	138.389
Амортизација за 2011	2.549	-	32	2.581
Намалување на исправката	-	-	(22.848)	(22.848)
Состојба на 31.12.2011	67.317	2.660	48.145	118.122
Амортизација за 2012	2.436	2	28	2.466
Намалување на исправката	-	-	(13.365)	(13.365)
Состојба на 31.12.2012	69.753	2.662	34.808	107.223
Нето сегашна вредност на:				
- 31 декември 2012	32.592	26	122	32.740
- 31 декември 2011	35.028	-	148	35.176

16. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	2012	2011
Вложувања во поврзани субјекти	582	582
Останати вложувања	349	351
Состојба на 31 декември	931	933

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ЗАЛИХИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Материјали	470	628
Резервни делови	2.362	2.422
Ситен инвентар на залиха	77	75
Ситен инвентар во употреба	806	920
<i>Намалено за исправка на вредноста</i>	-	(378)
Состојба на 31 декември	<u>3.715</u>	<u>3.667</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања од купувачи во земјата	4.316	4.338
Побарувања од купувачи во странство	-	42
Аванси	5	5
Состојба на 31 декември	<u>4.321</u>	<u>4.385</u>

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Побарувања од вработените	99	75
Салдо на 31 декември	<u>99</u>	<u>75</u>

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Жиро сметка	8	65
Благајна	19	11
Девизна сметка	1	2
Девизна балајна	3	3
Салдо на 31 декември	<u>31</u>	<u>81</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал се состои од вкупно издадени 93.609 акции од кои:
 - 7.644 приоритетни акции со номинална вредност од 37,48 ЕУР ;и
 - 85.695 обични акции со номинална вредност од 37,48 ЕУР.

Акционерската структура на Друштвото е како што следува:

	2012		2011	
	број на акции	% на учество	број на акции	% на учество
Акционери				
Физички лица - акционери	33.207	35,47%	33.207	35,47%
Правни лица - акционери	52.758	56,36%	52.758	56,36%
Фонд за ПИОМ	7.644	8,17%	7.644	8,17%
Вкупен број на акции	93.609	100%	93.609	100%

Промените на капиталот во текот на година се наведени во Извештајот за промени на капиталот на страна 5.

22. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2012	2011
Обврски кон добавувачи во земјата	3.800	2.901
Обврски кон добавувачи во странство	61	61
Обврски за нефактурирани стоки	-	32
Салдо на 31 декември	3.861	2.994

Обврските кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2012	2011
Ивал Трејд ДОО Штип	29.249	29.249
Жас Групација ДОО Скопје	27.796	27.796
Обврски за камати-Жас Групација ДОО	9.753	-
Обврски за камати-останати	153	43
Салдо на 31 декември	66.951	57.088

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2012

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Краткорочните финансиски обврски на Друштвото на 31 декември 2012 година се однесуваат на:

- Кредит од Ивал Трејд ДОО на износ од 57.971 илјади денари кој се однесува на отстапено побарување од Комерцијална Банка АД Скопје бр. 03-800-5151 од 03.02.2011 година за ослободување на хипотека на недвижен имот согласно Договорот за репрограмирање на условите и роковите на постојните кредити бр. 02-960-31752 од 27.12.2001 година. Во текот на 2010 година подмирена е обврска во износ од 28.000 илјади денари со отуѓување на недвижен имот - гаража по извршно решение по судска постапка на Ивал Трејд ДОО Штип;

- Кредит од Жас Групација ДОО Скопје на износ од 27.796 илјади денари кој се однесува на отстапено побарување од Комерцијална Банка АД Скопје бр. 03-820-3897 од 24.01.2008 година за делумно ослободување на хипотеката согласно Договорот за репрограмирање на условите и роковите на постојните кредити бр. 02-960-31752 од 27.12.2001 година;

- обврски за законски затезни камати кон Жас Групација ДОО Скопје на износ од 9.753 илјади денари врз основа на неплатен долг согласно Законот за висината на стапката на затезна камата и

- останати обврски за камати кон неповрзани субјекти на износ од 153 илјади денари.

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ
И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2012	2011
ДДВ	253	173
Обврски за нето плати	519	321
Даноци и придонеси од плати	622	533
Обврски за данок од добивка	883	282
Обврски за штети по пресуда	18.940	18.940
Обврски спрема вработени	1.001	725
Салдо на 31 декември	22.218	20.974

Обврските за штети по пресуда на Друштвото на 31 Декември 2012 и 2011 година во износ од 18.940 илјади денари се однесуваат на резервирања за штети согласно Пресуда бр. П 34/98-84 која е извршна и правосилна од 27.02.2008 година.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

25. ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2012 година, во тек се 6 правни спорови во фаза на извршување, каде Друштвото се јавува во улога на тужител за вкупен износ од 428 илјади денари.

Со состојба на 31 декември 2012 година, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови во улога на тужена страна, по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.440 илјади денари, плус камати пресметани почнувајќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од споровите Друштвото извршило резервирање на износ од 18.940 илјади денари, додека за остатокот во износ од 18.500 илјади денари и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање.

Со состојба на 31 декември 2012 година, Друштвото е вклучено во еден правен спор во улога на тужена страна од домашно правно лице во вкупен износ на главен долг од 27.796 илјади денари, зголемени за износот на законски затезни камати на износ од 16.262 илјади денари, за кои Друштвото не направило резервирање.

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти	Промет дадени кредити	Салдо дадени кредити	Промет примени кредити	Салдо примени кредити
Жас Групација ДОО Скопје	-	-	-	27.796
Поврзани субјекти	Промет побарув. од купувачи	Салдо побарув. од купувачи	Промет обврски кон добавувач	Салдо обврски кон добавувач
Жас Групација ДОО Скопје	1.410	157	3.352	911
Аутодизел ДООЕЛ Скопје	295	-	542	9
Вамако ДОО	184	-	2.764	199
Машинотрејд	2.388	2.310	68	-

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.

МТШ ЖАС АД СКОПЈЕ

**Финансиски извештаи за годината која
завршува на 31 Декември 2011 во согласност
со Меѓународните стандарди за финансиско
известување и**

Извештај на независниот ревизор

9 април 2012, Скопје

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР	1 - 2
ИЗЈАВА НА РАКОВОДСТВОТО	3
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиска состојба	5
Извештај за промени во капиталот	6
Извештај за паричните текови	7
Белешки кон финансиските извештаи	8 -27

До акционерите на
Акционерското друштво
МТШ "ЖАС" АД
Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на МТШ "ЖАС" АД Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), кои се состојат од Извештајот за финансиска состојба со состојба на 31 декември 2011 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промените на капиталот и Извештајот за паричните текови за годината која завршува на тој ден и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, и за интерната контрола која што е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ревизијата ја спроведовме во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама и грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни со околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на Раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

До акционерите на
Акционерското друштво
МТШ "ЖАС" АД Скопје
(Продолжува)

Основа за квалификувано мислење

Друштвото ги нема сведено побарувањата на нивната објективна вредност за износ од 2.967 илјади денари од кои 2.617 се однесуваат на спорни и сомнителни побарувања од купувачи, чија наплата не е извесна и 349 илјади денари, кои се однесуваат на застарени побарувања од поранешни вработени.

Друштвото ги нема сведено залихите на нивната нето реализациона вредност, со што залихите се натценети во износ од 3.013 илјади денари.

Мислење на ревизорот

Според нашето мислење, освен за ефектот на финансиските информации наведени во претходните два параграфи, финансиските извештаи на МТШ "ЖАС" АД Скопје ја прикажуваат реално и објективно, финансиската состојба на друштвото на ден 31 декември 2011 година, како и финансиските резултати и неговите паричните текови за годината која завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување, објавени и прифатени во Република Македонија.

Извештај за други правни и регулативни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работа е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2011 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.


Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на МТШ "ЖАС" АД Скопје за годината која завршува на 31 декември 2011 година.

Обрнување на внимание


Без понатамошно квалификување на нашето мислење, обрнуваме внимание на следново:

- a) Како што е невдено во белешка 2.2 со состојба на 31 декември 2011 година, вкупните обврски на друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 36.739 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет.
- b) Како што е невдено во белешка 25, со состојба на 31 декември 2011 година, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.367 илјади денари, плус камати пресметани почнувајќи од 12.02.1986 година и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари пресметани на главниот долг. За дел од споровите Друштвото извршило резервирање на износ од 18.940 илјади денари (белешка 24), додека за остатокот во износ од 18.427 илјади денари и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари, Друштвото нема направено резервирање и истите се обелоденети како неизвесни обврски (белешка 25).

Скопје, 9 април 2012 година
Елена Петровска-Лазаревски
Овластен ревизор



Драган Димитров
Управител



ИЗЈАВА НА РАКОВОДСТВОТО

Раководството на Друштвото е одговорно за изготвување на финансиските извештаи кои реално и објективно ја прикажуваат состојбата на Друштвото за финансискиот период кој завршува на тој ден како и на финансискиот резултат и паричните текови за периодот кој завршува на тој ден, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување како и законските прописи важечки во Република Македонија. Раководството исто така има генерална обврска за имплементирање на процеси и контроли со цел зачувување на средствата на Друштвото како и детектирање и заштита од измами и други неправилности.

Раководството на Друштвото смета дека при изготвувањето на финансиските извештаи прикажани на страните 4 до 27, користени се соодветни сметководствени политики, конзистентно применети и поддржани со разумни и внимателни расудувања и проценки во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување.

Во име на раководството на
МТШ „ЖАС“ АД Скопје


Лилјана Попоска
Генерален Директор




Никола Догазански
Претседател на Одбор на Директори

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 За годината која завршува на 31 Декември 2011
 Во илјади денари

МТШ ЖАС АД Скопје

	Беле шка	2011	2010
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			
Приходи од продажба	4	8.623	17.053
Други оперативни приходи	5	6.081	7.419
		14.704	24.472
ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ			
Трошоци за материјали и одржување	6	(8.378)	(10.660)
Плати, надомес. и др. лични примања	7	(5.309)	(6.579)
Амортизација	8	(2.581)	(2.943)
Останати оперативни трошоци	9	(3.920)	(4.805)
Вкупно оперативни трошоци		(20.188)	(24.987)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА/(ЗАГУБА)		(5.484)	(515)
ДРУГИ ПРИХОДИ/РАСХОДИ			
Останати приходи	10	289	18.921
Останати расходи	11	(1.451)	(24.075)
Нето други приходи /(расходи)		(1.162)	(5.154)
ПРИХОД/РАСХОД ОД ФИНАНСИРАЊЕ			
Нето приходи/(расходи) од камати	12	83	(1.336)
Нето приходи/(расходи) од курсни разл.	13	-	(6)
Нето расходи од финансирање		83	(1.342)
ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		(6.563)	(7.011)
Данок од добивка	14	(162)	(276)
ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА		(6.725)	(7.287)
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВАКА/(ЗАГУБА) ЗА ГОДИНАТА		(6.725)	(7.287)

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото и се потпишани во негово име од страна на:

Лилјана Попоска
 Генерален Директор




Никола Догазански
 Претседател на Одбор на Директори

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината која завршува на 31 Декември 2011
Во илјади денари

	Белешка	31 декември 2011	31 декември 2010
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Недвижности, постројки и опрема	15	35.176	37.757
Долгорочни вложувања	16	933	2.444
		36.109	40.201
Тековни средства			
Залихи	17	3.667	3.665
Побарувања од купувачи	18	4.385	6.630
Останати тековни средства и АВР	19	75	548
Пари и парични еквиваленти	20	81	228
		8.208	11.071
ВКУПНИ СРЕДСТВА		44.317	51.272
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал			
Акционерски капитал		213.857	213.857
Акумулирана загуба		(243.871)	(236.584)
Тековна загуба		(6.725)	(7.287)
	21	(36.739)	(30.014)
Тековни обврски			
Обврски кон добавувачи	22	2.994	2.406
Краткорочни финансиски обврски	23	57.088	57.282
Останати тековни обврски и ПВР	24	20.974	21.598
		81.056	81.286
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		44.317	51.272

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Приложените финансиски извештаи се одобрени за издавање од страна на раководството на Друштвото и се потпишани во негово име од страна на:


 Лилјана Попоска
 Генерален Директор




 Никола Догазански
 Претседател на Одбор на Директори

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
За годината која завршува на 31 декември 2011
Во илјади денари

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ОПЕРАТИВНИ АКТИВНОСТИ		
Добивка (загуба) пред оданочување	(6.563)	(7.010)
<i>Усогласувања на добивката за нето паричните текови од оперативни активности:</i>		
Амортизација	2.581	2.943
Расходи од отпис на побарувања	1.447	2.913
Неотпишана вредност на расходувани основни средства	-	69
Резервирања за штети по пресуда	-	18.941
Приходи од отпис на обврски	(171)	(493)
Капитална добивка од продажба на основни средства	-	(18.273)
Оперативна добивка пред промени во работниот капитал	<u>(2.706)</u>	<u>(910)</u>
Промени во оперативните средства и обврски:		
<i>Зголемување/(намалување) на тековните средства:</i>		
Побарувања од купувачи	2.246	2.016
Останати побарувања	473	(176)
Залихи	(2)	(35)
<i>Зголемување/(намалување) на тековните обврски:</i>		
Обврски кон добавувачи	758	(328)
Други краткорочни обврски	<u>(651)</u>	<u>(973)</u>
Парични средства генерирани од работењето	<u>118</u>	<u>(406)</u>
Платен данок од добивка	<u>(135)</u>	<u>(228)</u>
Нето паричен тек од оперативни активности	<u>(17)</u>	<u>(634)</u>
 ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ИНВЕСТИЦИОНИ АКТИВНОСТИ		
Продажба на недвижности, постројки и опрема	-	-
Долгорочни вложувања	<u>64</u>	<u>46</u>
Нето паричен тек од инвестициони активности	<u>64</u>	<u>46</u>
 ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
Краткорочни финансиски обврски	<u>(194)</u>	<u>244</u>
Нето паричен тек од финансиски активности	<u>(194)</u>	<u>244</u>
 Нето зголемување / (намалување) на паричните средства	(147)	(344)
Пари и парични средства на почетокот на годината	<u>228</u>	<u>572</u>
Пари и парични средства, крај на годината	<u><u>81</u></u>	<u><u>228</u></u>

Белешките претставуваат составен дел на финансиските извештаи.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

1. КОРПОРАТИВНИ ПОДАТОЦИ

МТШ “ЖАС” АД - Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) е регистрирано согласно Законот за трговските друштва во Основниот Суд 1 во Скопје Срег.бр.2433/96..

Основна дејност на Друштвото претставува транспорт и шпедиција, а како споредна дејност се јавува сервисирање на товарни возила и издавање на деловен простор.

Седиштето на Друштвото се наоѓа на ул. Индустриска бб Скопје.

Просечен број на вработени во МТШ “ЖАС” АД - Скопје во 2011 година изнесува 22 вработени лица (2010 година - 28 вработени).

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

2.1. Основа за изготвување

Приложените финансиски извештаи се изготвени во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 159/2009) и применливи од 1 Јануари 2010 година, вклучувајќи ги Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Интерпретациите издадени од Одборот за Меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) и Комитетот за толкување на Меѓународни стандарди за финансиско известување (КТМСФИ), последователно.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност и принципот на континуитет во работењето.

Овие финансиски извештаи ги опфаќаат побарувањата, обврските, оперативните резултати, промените во капиталот и паричните текови на Друштвото како посебен ентитет.

При изготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон сметководствените политики опишани во Белешка 2. Сметководствените политики применети во овие финансиски извештаи се конзистентни со политиките применувани за годишните финансиски извештаи за фискалната 2010 година.

Финансиските извештаи на Друштвото се изразени во илјади денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

При подготвувањето на овие финансиски извештаи, Друштвото се придржуваше кон основните сметководствени политики објаснети во понатамошниот текст. Овие политики се конзистентни со политиките користени при подготвката на финансиските извештаи за сите претходните години, освен доколку не е поинаку назначено.

Подготвувањето на финансиските извештаи во согласност МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки. Исто така бара од раководството да примени расудување во процесот на примена на сметководствените политики на Друштвото. Деловите кои вклучуваат повисок степен на расудување и комплексност, или пак делови каде што

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку
назначено

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

претпоставките и проценките се значајни за финансиските извештаи се
обелоденети во белешка 2.2

(а) Нови стандарди, измени и толкувања кон постоечките стандарди, валидни во тековниот период на известување

Примената на следниве нови и изменети стандарди и толкувањата на
КТМСФИ на постоечките стандарди задолжителни за првична примена за
финансиската година започнувајќи на 1 јануари 2011 година, не резултираа
во значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат
влијание на придружните финансиски извештаи на Друштвото:

- Ревидиран МСС 24 „Обелоденување на поврзани субјекти„ -
Симплифицирани барања за обелоденување за владини поврзани субјекти
и разјаснување на дефиницијата за поврзан субјект. Усвојувањето на
измената нема никакво влијание на финансиската состојба или успешност
на Друштвото.
- Измени кон МСС 32 “ Финансиски инструменти: Презентација“ -
Класификација на издавање на права. Оваа измена се однесува
издадените права понудени за фиксен износ во странска валута кои имаа
третман како деривативни обврски според постоечкиот стандард.
Измените наведуваат дека доколку одредени критериуми се исполнат,
истите треба да се класифицираат како капитал независно од валутата во
која е деноминирана цената за извршување. Измената нема никакво
влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.
- Измена кон МСФИ 1 “ Првично усвојување на Меѓународните стандарди за
финансиско известување“ - Ограничено оградување од Компаративниот
МСФИ 7 Обелоденување за првични усвојувачи. Овие измени не се
релевантни за Друштвото, бидејќи е постоечки изготвувач согласно МСФИ.
- Измени кон КТМСФИ 14“ МСС 19 - Ограничувањето на средство за
дефинирани користи, барања за минимално финансисрање и нивна
поврзаност“ - Претплати на барања за минимално финансисрање.
Измените се применуваат во ограничени околности: кога ентитетот е
предмет на барања за минимално финансисрање и извршува претплати на
придонеси за покривања на овие барања. Измените дозволуваат
ентитетот овие бенефити од овие претплати да ги третира како средства.
Овие измени не се релевантни за Друштвото, поради отсуство на вакви
договори.
- КТМСФИ 19 “Разграничување на финансиски обврски од капитални
инструменти“. Ова толкување ги разјаснува барањата на МСФИ кога
ентитетот повторно ги договара условите на финансиските обврски со
своите кредитори и кредиторите прифаќаат да примат акции од ентитетот
или друг инструмент на капитал за подмирување на финансиски обврски
во целост или парцијално. Толкувањето нема влијание на финансиските
извештаи на Друштвото.
- Измени на повеќе стандарди и толкувања (МСФИ 1, МСФИ 3, МСФИ 7, МСС
1, МСС 21, МСС 28, МСС 31, МСС 34 и КТМСФИ 13), кои се дел од
годишниот проект на ОМСС за подобрување на МСФИ објавени во мај 2010.
Овие измени резултираат примарно на отстранување на
неконзистентности и термилошки или уреднички промени. Датите на
важност варираат од стандард до стандард но повеќето се важечки за
годишните периоди кои почнуваат на или по 1 јули 2010 година или 1
јануари 2011 година. Усвојувањето на овие измени не доведува до

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.1. Основа за изготвување (Продолжува)

значајни промени во сметководствените политики на Друштвото и немаат материјален влијание на финансиската состојба или успешност на Друштвото.

(б) *Нови стандарди, измени и толкувања кон објавените стандарди кои сеуште не се валидни и не биле претходно применети од страна на Друштвото*

Следниве нови и изменети стандарди и толкувања на КТМСФИ беа издадени, но не и валидни за примена за финансиската година која започнува од 1 јануари 2011 година. Истите не се порано прифатени и Друштвото е во процес на проценка на потенцијалното влијание, доколку постои, на финансиските извештаи. Друштвото има намера да ги прифати овие стандарди кога истите ќе станат валидни.

- Измени кон МСС 1 “Презентирање на финансиски извештаи”- Останата сеопфатна добивка (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2012 или по тој датум)
- Измени кон МСС 12 “Даноци на добивка” - Одложен данок: Повраток на скриени средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2012 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 19 “Корист за вработените” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 27 “Консолидирани и посебни финансиски извештаи” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Ревидиран МСС 28 “Вложувања во придружени ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум)
- Измени кон МСФИ 1 “Привично усвојување на Меѓународните стандарди за финансиско известување” - Сериозна хиперинфлација и отстранување на фиксни датуми за првичните усвојувачи на МСФИ (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум)
- Измени кон МСФИ 7 “Финансиски инструменти: обелоденувања” - Трансфер на финансиски средства (стануваат валидни за годишните периоди кои започнуваат на 1 јули 2011 или по тој датум)
- МСФИ 9 “Финансиски инструменти” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум). Овој стандард се однесува на класификација и мерење на финансиските средства.
- МСФИ 10 “Консолидирани финансиски извештаи” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).
- МСФИ 11 “Заеднички договори” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).
- МСФИ 12 “Обелоденување на удели во други ентитети” (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

За годината која завршува на 31 декември 2010

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

- МСФИ 13“ Мерење на фер вредност“ (станува валиден за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2013 или по тој датум).

Менаџментот на Друштвото го проценува влијанието на овие нови стандарди, измени и толкувања кои стануваат валидни и смета дека нивната со нивната примена не се очекува да има материјално влијание на финансиските извештаи на Друштвото во периодот од нивната првична примена.

2.2. Претпоставка за континуитет

За годината која завршува на 31 декември 2011 година, Друштвото остварило нето загуба во износ од 6.725 илјади денари. Акумулираната загуба го надминува капиталот за 30.014 илјади денари, додека пак вкупните обврски ги надминуваат вкупните средства за 36.739 илјади денари (негативен капитал) на 31 декември 2011 година.

Раководството на Друштвото ги превзема сите неопходни мерки за да овозможи одржлив раст на работењето земајќи ги во предвид тековните услови. Затоа раководството верува дека примената на претпоставката за континуитет е разумна при подготвувањето на финансиските извештаи.

2.3. Користење на проценки

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСФИ бара од Раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвувањето на Извештајот за финансиска состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувања и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајни сметководствени политики и соодветните објаснувачки белешки се однесуваат на оштетувањето на финансиските и нефинансиските средства.

2.4. Споредливи износи

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2010 година.

2.5. Приходи

Приходите се искажани според објективната вредност на примените средства или побарувања, намалени за одобрените дисконти и данокот на додадена вредност. Приходот е искажан во моментот кога договорените услуги се извршени, односно производите се испорачани.

2.6. Расходи

Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа (фактурирана реализација).

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.7. Оперативен лизинг

Лизингот каде што Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството врз корисникот на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Приходите и трошоците поврзани со оперативниот лизинг се признаваат во периодот за кој се однесуваат.

2.8. Одржување и поправки

Трошоците за одржувањето и поправките на недвижностите, постројките и опремата се прикажуваат како трошоци во моментот на нивно настанување во ефективни износи, и се признаваат во Извештајот на сеопфатна добивка на Друштвото.

2.9. Трошоци на позајмување

Трошоците на позајмување се евидентираат како расходи во периодот во кој настануват, освен оние кои се капитализирани.

Трошоците за позајмиците директно припишани на стекнување, изградба или производство на средства кои се квалификуваат согласно со МСС 23, се капитализираат како составен дел од набавната вредност, односно цената на чинење на средството.

Капитализацијата на трошоците од позајмици се врши во случај на изградба на објект или некое друго средство на кое му е потребен значителен временски период за да биде подготвено за употреба или продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши и за залихи за кое е потребен значителен временски период за да се подготват за продажба.

Капитализација на трошоците од позајмици се врши од почетокот на периодот на вложување во средството до моментот кога се завршени сите активности кои се неопходни за средството да се подготви за планираната употреба или продажба.

2.10. Конвертирање во странска валута и сметководствениот третман на позитивните / негативните курсни разлики и ефектот од примената на девизна клаузула

Ставките во Извештајот за финансиска состојба и Извештајот за сеопфатна добивка искажани во финансиските извештаи се вреднуваат со користење на валутата од примарното економско окружување (функционална валута). Како што е обелоденето во Белешка 2.1, придружните финансиски извештаи се прикажани во илјади денари (МКД), кои претставуваат функционална и официјална извештајна валута на Друштвото.

Компонентите на средствата и обврските искажани во странска валута се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба (Белешка 3.1.)

Трансакциите во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на секоја трансакција.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно искажани како приход / расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2.11. Недвижности, постројки и опрема

Недвижностите, постројките и опремата на Друштвото на 31 Декември 2011 се прикажани по набавни цени намалени за акумулираната амортизација.

Набавната вредност се состои од фактурната вредност зголемена за увозните царини, неповратните даноци, како и сите трошоци кои директно придонесуваат за доведување на средствата во работна состојба за намената за која се набавени. Сите добиени попусти и / или рабати ја намалуваат фактурната вредност на средството. Набавната вредност на постројките и опремата произведени / изградени во сопствена режија ја претставува набавната вредност на денот на кој е комплетиран процесот на изградбата или развојот.

Недвижностите и опремата се капитализираат како материјални средства доколку нивниот очекуван корисен век надминува една година.

Капиталните добивки од продажбата на недвижностите и опремата се искажуваат како “Останати приходи” додека сите загуби што настануваат од отуѓувањето на недвижностите и опремата се искажани како “Останати трошоци од работењето”.

Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. Поправките и одржувањата се прикажуваат како трошок во моментот на нивно настанување и влегуваат во оперативните трошоци.

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја финансиска година, и доколку има значајна промена во очекуваното движење на потрошувачката на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација е сменета како резултат на променетото движење.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.12. Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се пресметува правопрпорционално за да набавната вредност на средствата целосно се отпише во нивниот проценет корисен век. Амортизацијата на недвижностите и опремата се врши според стапки засновани на проценетиот корисен век на средствата од страна на Раководството на Друштвото. Компететните оддели во Друштвото периодично го проценуваат корисниот век на недвижностите и опремата. Пропишаните годишни стапки на амортизација што се користат за одделните групи на недвижности и опрема се како што следува:

Недвижности	2,5% – 10%
Деловен инвентар	5% - 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	25%
Останата опрема	10%

Амортизацијата на недвижности и опрема започнува да се пресметува со ставање на средствата во употреба.

2.13. Оштетување на нефинансиските средства

Во согласност со прифатените сметководствени политики, на крајот од секоја година Раководството на Друштвото ја проценува сметководствената вредност на нематеријалните средства на Друштвото како и на недвижностите и опремата. Доколку постои индикација дека овие средства се оштетени, се пресметува надоместливата вредност на средствата за да се утврди обемот на загубата од оштетување. Доколку надоместливата вредност на средството е проценета како пониска од неговата сегашна вредност, сегашната вредност се намалува до износот на надоместливата вредност, која ја претставува повисоката од нето продажната вредност на средството и неговата употребна вредност. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 “Оштетувања на средствата”.

Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој датум на известување за да се утврдат можните надоместувања на оштетувањето.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

2. ПРЕГЛЕД НА ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ (Продолжува)

2.14. Залихи

Залихите иницијално се искажуваат според пониската од набавната и нето продажната вредност. Набавната вредност се состои од фактурната вредност, транспортните трошоци и другите зависни трошоци. Набавната вредност се утврдува според методот на просечни цени.

Нето продажната вредност ја претставува цената по која залихите би можеле да бидат продадени во нормални услови на стопанисување, намалена за трошоците на продажбата.

Исправката на вредноста на залихите која се прикажува во “Останати трошоци” се евидентира кај ставките кај кои е потребно да се намали нивната сметководствена вредност до нето продажната вредност проценета од страна на Раководството. Залихите кои се оштетени или се со квалитет кој е понизок од стандардниот, целосно се отпишуваат.

Залихите на материјали, резервни делови и ситен инвентар се водат по набавни цени. Најголем дел од ситниот инвентар се отпишува 100% при ставањето во употреба. Друштвото применува метода на калкулативен отпис на ситен инвентар за одредени ставки како што се 30% отпис на гуми.

Залихите на трговски стоки во магацин се водат по набавна цена, ФИФО метода.

2.15. Финансиски инструменти

Сите финансиски инструменти иницијално се признаваат според објективна вредност (вообичаено еднаква на платената цена) вклучувајќи ги директните зависни инкрементални трошоци на купување или издавање на финансиското средство или финансиската обврска, освен за финансиското средство или финансиската обврска според објективна вредност преку добивка или загуба. Сите набавки и продажби на финансиски средства и финансиски обврски настанати на вообичаен начин се признаваат на денот на плаќањето. Финансиските средства и финансиските обврски се признаени во Извештајот за финансиска состојба на Друштвото на денот на кој Друштвото станува договорна страна засегната од договорните одредби на финансискиот инструмент. При иницијалното признавање Раководството ја одредува класификацијата на финансиското средство. Класификацијата зависи од целта за која е набавено финансиското средство.

Финансиските средства престануваат да бидат признаени кога Друштвото ја губи контролата врз договорните права кои се однесуваат на инструментите. Ова се случува кога правата за користење на овие инструменти се реализирани, истечени, откажани или пренесени. Финансиските обврски престануваат да бидат признаени кога Друштвото ги исполнува обврските или кога обврска за отплата е откажана или истечена.

(a) Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи се искажани според нивната номинална вредност намалена за соодветните исправки за пресметани ненадоместливи износи. Исправката за оштетување на побарувањата се прикажува кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспеани износи во согласност со оригиналните услови врз кои се настанати побарувањата. Значајните финансиски потешкотии на должникот, веројатноста должникот да влезе во процес на ликвидација или финансиска

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

реорганизација и неможност за плаќање се сметаат за индикатори дека побарувањата се оштетени.

Отписот на побарувањата се спроведува врз основа на старосната структура на побарувањата и историското искуство, и кога се оценува дека делумната или целосната наплата на побарувањето повеќе не е веројатна. Сметководствената вредност на средството се намалува преку исправка на вредноста на побарувањата и износот на трошокот се прикажува во Извештајот за сеопфатна добивка во рамките “Останати расходи”(Белешка 10). Кога побарувањето е ненаплатливо, истото се отпишува за сметка на исправка на вредноста на побарувањата. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход во рамките на “Останати приходи”.

(б) Кредити и заеми од банки и добавувачи

Кредитите и заемите од банки и добавувачи иницијално се мерени според примените износи (т.е. номиналната вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизирана набавна вредност врз основа на ефективната каматна стапка.

Обврските се класифицираат како краткорочни доколку се очекува да бидат подмирени во нормалниот деловен циклус на работењето на Друштвото, односно доколку доспеваат во период до 12 месеци од денот на Извештајот за финансиска состојба. Сите останати обврски се класифицираат како долгорочни.

(в) Оперативни обврски

Обврските кон добавувачи и останатите краткорочни обврски се мерат според вредноста на примените средства.

2.16. Пари и парични средства

Парите и паричните средства се состојат од средствата на жиро сметки, благајната и останатите високо ликвидни вложувања со иницијална доспеаност до три месеци, или помалку кои се моментално конвертибилни во познати парични износи и се изложени на незначеен ризик од промена во вредноста.

2.17. Надоместоци на вработени

(а) Даноци и придонеси на вработените за социјално осигурување

Во согласност со законските прописи во Република Македонија, Друштвото е обврзано да плаќа придонеси на повеќе државни фондови за социјално осигурување. Овие обврски опфаќаат плаќања на надоместоци во име на вработените од страна на работодавачот во износи пресметани со примена на специфични, пропишани со закон стапки. Друштвото исто така е законски обврзано да задржува придонеси од бруто платите на вработените и во име на вработените да ги уплатува задржаните износи во соодветните државни фондови. Друштвото нема законска обврска за плаќање на дополнителни придонеси на Фондот за пезиско и инвалидско осигурување на Македонија при пензионирањето. Овие обврски се искажуваат како трошок во моментот на нивно настанување.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

(б) Учество на раководството во добивката

Согласно на одлуката на менаџментот, Друштвото ја признава обврската и трошокот за учество на раководството во добивката. Обврската се измирува напоредно со измирување на обврската за дивиденди.

2.18. Данок на добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан и платен во согласност со Законот за данок на добивка кој е на сила во Република Македонија. Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% (2010: 10%) применета на даночната основа прикажана во годишната даночна пријава по намалувањето за одредени даночни олеснувања. Даночната основа прикажана во даночната пријава ја претставува даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи согласно одредбите во Законот за данок на добивка.

Данокот на добивка се плаќа по стапка од 10% на износот на даночно непризнатите трошоци и помалку искажаните приходи, како и при исплата на дивиденда при распределба на добивката (почнувајќи од остварената добивка за 2009 година), освен кога дивидендата се исплатува на домашно правно лице.

Одложен данок на добивка

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во финансиските извештаи и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива и се прикажани со користење на метода на обврски за сите времени разлики. Одложените даночни обврски се признаваат за сите одбитни времени разлики земајќи во предвид дека веројатноста оданочивата добивка ќе биде искористена наспроти одбитните времени разлики.. Во финансиските извештаи, нема времени оданочиви разлики.

2.19. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од капиталот во периодот во кој биле одобрени од страна на сопствениците на Друштвото. Дивидендите за годината што се прогласуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датата на Извештајот за финансиска состојба.

2.20. Обелоденувања за поврзани субјекти

За целите на овие финансиски извештаи поврзани субјекти се оние кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 "Обелоденувања за поврзани субјекти".

Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на Извештајот за финансиска состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи (Белешка 26).

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

3. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИЦИ

Во нормалниот тек на спроведување на своите деловни активности Друштвото е изложено на повеќе различни ризици со различен степен на изложеност: пазарен ризик (вклучувајќи ги: ризик од курсни разлики, каматен ризик и ценовен ризик), ликвидносен ризик и кредитен ризик.

Управувањето со ризици на Друштвото се фокусира на непредвидливоста на пазарите и се стреми кон минимализирање на потенцијалните негативни ефекти врз финансиското работење на Друштвото.

3.1. Пазарен ризик

(a) Ризик од курсни разлики

Друштвото не е значајно изложено на ризик од курсни разлики бидејќи најголем дел од неговото работење се одвива на домашен пазар, при што побарувањата и обврски се искажани во домашна валута.

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута во денар на 31 декември 2011 и 2010 година се дадени во следниов преглед:

	2011	Во денари 2010
ЕУР	61,5050	61,5050
УСД	47,5346	46,3140
ЦХФ	50,5964	49,3026

(b) Каматен ризик

Друштвото е изложено на ризик од промени во каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и паричните текови.

Друштвото има значајни каматоносни обврски врз основа на користени кредити на 31 декември 2011 поради што неговите расходи и оперативните парични текови зависат од промените на пазарните каматни стапки, меѓутоа каматниот ризик е ограничен затоа што каматната стапка за кредитот што го користи Друштвото е фиксна.

(в) Ценовен ризик

Друштвото не е изложено на ценовен ризик поврзан со основачки вложувања бидејќи нема вложувања класифицирани во Извештајот за финансиска состојба како расположливи за продажба или според објективната вредност преку искажување на капитална добивка или загуба.

3.2. Ликвидносен ризик

Друштвото ги менаџира своите средства и обврски на таков начин што може да ги исполни сите свои доспеани обврски во секое време.

Друштвото има доволни и ликвидни средства (пари и парични еквиваленти), како и континуиран прилив на пари од продажба на трговски стоки и услуги, за да ги исполни сите свои обврски во дадените рокови.

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Со состојба на 31 декември 2011 година, вкупните обврски на Друштвото се повисоки од вкупните средства за износ од 36.739 илјади денари (негативен капитал). Овие фактори укажуваат на постоење на значајна неизвесност која може да предизвика сомневање во однос на способноста на Друштвото да продолжи со својата работа применувајќи ја претпоставката за континуитет и зголемување на ликвидносниот ризик.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

3.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства, депозити во банки и финансиски институции, како и од кредитна изложеност кон корпоративни и клиенти од малопродажбата, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од неможноста навремено да се наплатат сите побарувања од купувачи. Кредитниот ризик на Друштвото е ограничен со диверзификација на продажбата на Друштвото на поголем број на помали купувачи и фактот дека најголемиот купувач воедно е и поврзана странка.

3.4. Управување со капиталниот ризик

Друштвото има усвоен концепт за финансискиот капитал и неговото зачувување според кој капиталот е дефиниран на база на номинални парични единици.

Целите на Друштвото во врска со управувањето на капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси за сопствениците.

3.5. Проценки на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективната вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположливи пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствена вредност. Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и оттука за истите во моментов не се расположливи пазарни цени. Како резултат, во отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од услуги во земјата	3.331	8.318
Приходи од услуги во странство	<u>5.292</u>	<u>8.735</u>
Вкупно	<u>8.623</u>	<u>17.053</u>

5. ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од наемнини	3.614	6.088
Продажба на материјали	<u>2.467</u>	<u>1.331</u>
Вкупно	<u>6.081</u>	<u>7.419</u>

6. ТРОШОЦИ ЗА МАТЕРИЈАЛИ И ОДРЖУВАЊЕ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Материјали	(352)	(462)
Гориво и електрична енергија	(4.630)	(6.595)
Резервни делови	(268)	(383)
Отпис на ситен инвентар	(380)	(325)
Трошоци за одржување	(2.284)	(1.451)
Трошоци за транспорт	<u>(464)</u>	<u>(1.444)</u>
Вкупно	<u>(8.378)</u>	<u>(10.660)</u>

7. ПЛАТИ, НАДОМЕСТОЦИ И ДРУГИ ЛИЧНИ ПРИМАЊА

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Бруто плати	(4.743)	(6.083)
Останати лични примања	<u>(566)</u>	<u>(496)</u>
Вкупно	<u>(5.309)</u>	<u>(6.579)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

8. АМОРТИЗАЦИЈА

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Материјални средства	(2.581)	(2.943)
Вкупно	<u>(2.581)</u>	<u>(2.943)</u>

9. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ТРОШОЦИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Трошоци за реклами и репрезентација	(137)	(197)
Дневници и други патни трошоци	(372)	(504)
Индиректни даноци	(16)	(228)
Други услуги	(3.004)	(2.673)
Наемнини	(105)	(755)
Банкарски услуги	(62)	(102)
Премии за осигурување	(224)	(346)
Вкупно	<u>(3.920)</u>	<u>(4.805)</u>

10. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Приходи од надомест на штети	3	-
Капитална добивка	-	18.273
Отпис на обврски	171	569
Приходи од поранешни години	97	79
Наплатени отпишани побарувања	18	-
Вкупно	<u>289</u>	<u>18.921</u>

11. ОСТАНАТИ РАСХОДИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Исправка на вредноста на побарувања	(1.447)	(2.913)
Резервирања и надомест на штети	-	(18.940)
Расходи од минати години	(4)	(523)
Останати расходи	-	(1.699)
Вкупно	<u>(1.451)</u>	<u>(24.075)</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

12. НЕТО ПРИХОДИ/РАСХОДИ ОД КАМАТИ

	2011	2010
ПРИХОДИ ОД КАМАТИ		
Камати од редовно работење	101	37
Вкупно	101	37
ТРОШОЦИ ОД КАМАТИ		
Камати од работење	(18)	(1.373)
Вкупно	(18)	(1.373)
Нето расходи од камати	83	(1.336)

13. НЕТО ПОЗИТИВНИ/НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ

	2011	2010
ПОЗИТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Позитивни курсни разлики	-	-
Вкупно	-	-
НЕГАТИВНИ КУРСНИ РАЗЛИКИ		
Негативни курсни разлики	-	(6)
Вкупно	-	(6)
Нето позитивни/негативни курсни разлики	-	(6)

14. ДАНОК НА ДОБИВКА

	2011	2010
Добивка(загуба) пред оданочување	(6.563)	(7.010)
Данок на добивка по пропишана стапка од 10%	(162)	(276)
Даночна основица - непризнати трошоци	(1.620)	(2.878)
Данок на добивка на непризнати трошоци	(162)	(288)
Користен даночен кредит	-	12
Данок на добивка	(162)	(276)

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

15. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

	Град. објекти	Опрема	Алат, Транспо ртни средств а	Вкупно
Набавна вредност на 01.01.2010	125.048	2.660	91.140	218.848
Намалување (расход)	-	-	(19.999)	(19.999)
Намалување (продажба)	(22.703)	-	-	(22.703)
Состојба на 31.12.2010	102.345	2.660	71.141	176.146
Намалување (расход)	-	-	(22.848)	(22.848)
Намалување (продажба)	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2011	102.345	2.660	48.293	153.298
Акумулирана амортизација на 01.01.2010	74.863	2.655	90.833	168.351
Амортизација за 2010	2.880	5	58	2.943
Намалување на исправката	(12.975)	-	(19.930)	(32.905)
Состојба на 31.12.2010	64.768	2.660	70.961	138.389
Амортизација за 2011	2.549	-	32	2.581
Намалување на исправката	-	-	(22.848)	(22.848)
Состојба на 31.12.2011	67.317	2.660	48.145	118.122
Нето сегашна вредност на:				
- 31 декември 2011	35.028	-	148	35.176
- 31 декември 2010	37.577	-	180	37.757

16. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

	2011	2010
Вложувања во поврзани субјекти	582	2.071
Останати вложувања	351	373
Состојба на 31 декември	933	2.444

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

17. ЗАЛИХИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Материјали	628	644
Резервни делови	2.422	2.403
Ситен инвентар на залиха	75	76
Ситен инвентар во употреба	920	1.909
<i>Намалено за исправка на вредноста</i>	<i>(378)</i>	<i>(1.367)</i>
Состојба на 31 декември	<u>3.667</u>	<u>3.665</u>

18. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања од купувачи во земјата	4.338	6.504
Побарувања од купувачи во странство	42	116
Аванси	5	10
Состојба на 31 декември	<u>4.385</u>	<u>6.630</u>

Побарувањата од купувачи не се каматоносни.

**19. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ СРЕДСТВА
И АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА**

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Побарувања за повеќе платени даноци	-	453
Побарувања од вработените	75	95
Салдо на 31 декември	<u>75</u>	<u>548</u>

20. ПАРИ И ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Жиро сметка	65	221
Благајна	11	3
Девизна сметка	2	-
Девизна багајна	3	4
Салдо на 31 декември	<u>81</u>	<u>228</u>

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

МТШ ЖАС АД Скопје

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

21. КАПИТАЛ

Акционерскиот капитал се состои од вкупно издадени 93.609 акции од кои:
 - 7.644 приоритетни акции со номинална вредност од 37,48 ЕУР ;и
 - 85.695 обични акции со номинална вредност од 37,48 ЕУР.

Акционерската структура на Друштвото е како што следува:

Акционери	2 0 1 1		2 0 1 0	
	број на акции	% на учество	број на акции	% на учество
Физички лица - акционери	33.207	35,47%	33.207	35,47%
Правни лица - акционери	52.758	56,36%	52.758	56,36%
Фонд за ПИОМ	7.644	8,17%	7.644	8,17%
Вкупен број на акции	93.609	100%	93.609	100%

Промените на капиталот во текот на година се наведени во Извештајот за промени на капиталот на страна 6.

22. ОБВРСКИ КОН ДОБАВУВАЧИ

	2011	2010
Обврски кон добавувачи во земјата	2.901	2.374
Обврски кон добавувачи во странство	61	-
Обврски за нефактурирани стоки	32	32
Салдо на 31 декември	2.994	2.406

Обврските кон добавувачи не се каматоносни. Друштвото редовно ги подмирува своите обврски кон добавувачите.

23. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ

	2011	2010
Ивал Трејд ДОО Штип	29.249	29.249
Жас Групација ДОО Скопје	27.796	27.796
Обврски за камати	43	237
Салдо на 31 декември	57.088	57.282

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

Краткорочните финансиски обврски на Друштвото на 31 декември 2011 година се однесуваат на:

- Кредит од Ивал Трејд ДОО на износ од 57.971 илјади денари кој се однесува на отстапено побарување од Комерцијална Банка АД Скопје бр. 03-800-5151 од 03.02.2011 година за ослободување на хипотека на недвижен имот согласно Договорот за репрограмирање на условите и роковите на постојните кредити бр. 02-960-31752 од 27.12.2001 година. Во текот на 2010 година подмирена е обврска во износ од 28.000 илјади денари со отуѓување на недвижен имот - гаража по извршно решение по судска постапка на Ивал Трејд ДОО Штип.

- Кредит од Жас Групација ДОО Скопје на износ од 27.796 илјади денари кој се однесува на отстапено побарување од Комерцијална Банка АД Скопје бр. 03-820-3897 од 24.01.2008 година за делумно ослободување на хипотеката согласно Договорот за репрограмирање на условите и роковите на постојните кредити бр. 02-960-31752 од 27.12.2001 година.

24. ОСТАНАТИ ТЕКОВНИ ОБВРСКИ И ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

	2011	2010
ДДВ	173	535
Обврски за нето плати	321	379
Даноци и придонеси од плати	533	626
Обврски за данок од добивка	282	276
Обврски за штети по пресуда	18.940	19.091
Обврски спрема вработени	725	691
Салдо на 31 декември	20.974	21.598

Обврските за штети по пресуда на Друштвото на 31 Декември 2011 година во износ од 18.940 илјади денари се однесуваат на резервирања за штети согласно Пресуда бр. П 34/98-84 која е извршна и правосилна од 27.02.2008 година.

25. ПРАВНИ СПОРОВИ

Со состојба на 31 декември 2011 година во тек се 6 судски спора во фаза на извршување каде ЖАС АД Скопје се јавува како тужител во вкупен износ од 576 илјади денари.

Со состојба на 31 декември 2011 година, во улога на тужена страна, Друштвото е вклучено во повеќе правни спорови по основ на штети предизвикани на странски правни и физички лица и една домашна осигурителна компанија. Вкупниот главен долг по овие спорови изнесува 37.367 илјади денари плус камати пресметани на главниот долг, чиј износ не е посебно утврден и искажан во судските спорови и судски трошоци во износ од 5.126 илјади денари.

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ
За годината која завршува на 31 декември 2010

Сите износи се искажани во илјади денари, освен таму каде што е поинаку назначено

26. ОБЕЛОДЕНУВАЊЕ ЗА ПОВРЗАНИ СУБЈЕКТИ

Поврзани субјекти	Промет дадени кредити	Салдо дадени кредити	Промет примени кредити	Салдо примени кредити
Жас Групација ДОО Скопје	-	-	-	27.796

Поврзани субјекти	Промет побарув. од купувачи	Салдо побарув. од купувачи	Промет обврски кон добавувач	Салдо обврски кон добавувач
Жас Групација ДОО Скопје	3.455	108	2.585	7.670
Аутодизел ДООЕЛ Скопје	1.174	222	2.436	310
Вамако ДОО	174	10	2.910	8
Машинотрејд	2.323	2.296	129	68

27. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

Не постојат материјални последователни настани, кои би имале влијание врз разбирањето на финансиските извештаи.